

ПАТРИОТСКИ Е ДА СЕ ГЛАСА!

Со спротивставувањето на Милошевиќ, Македонија си го отвори патот за сопствената самостојност. По формирањето различни политички опции (што не одеше многу лесно) и успешното излегување надвор од лавиринтот на Балканските војни, земјата мораше да се соочи и со бруталното грчко ембарго. И конечно, по пацифистичкото решавање на агресијата во 2001 година заврши делот од македонската историја, кој најдобро може да се опише со Хамлетовското "Да се биде или не".

Каде сме сега? Македонија во Соединетите Американски Држави најде најмоќен стратешки пријател, некако се доближува до разгалената дама Европа и речиси и да не постојат закани од безбедносно-егзистенционална природа. Главните политички опоненти, Бучковски и Груевски, немаат разлики во политиката која би ја воделе кон САД (најважно прашање), Балканот и ЕУ или, пак, кон имплементацијата на охридскиот Рамковен договор, кој го гарантира статусот на малцинствата. Може со сигурност да се тврди дека кој и да состави Влада, Македонија сигурно во голем дел нема да го промени сегашниот правец. Сепак, претстојните избори повторно се историски. Зошто тоа е така? Економската состојба во Македонија е драматично лоша. Единствената причина за ова е една и само една, НЕДОСТАТОК НА ЕКОНОМСКИ РАСТ! Во изминативе три-четири години македонската Влада не водеше економска политика, која би можела да го фаворизира растот на економијата. Последиците од непостоење на економски раст се повеќекратни. Прво и основно, ја прават земјата

неатрактивна за инвестиции од надвор (или, пак, од внатре). Како последица на ниското ниво на инвестиции, процентот на невработеното население во државата се приближува до 40 отсто, а долговите (внатрешни и надворешни) се зголемуваат. Со зголемувањето на социјалата (и социјалните случаи) Владата е принудена за неа да одделува сè повеќе пари од Буџетот, а паралелно со тоа има и сè помалку средства за инфраструктурните објекти, за образованието и за здравството, што има натамошно негативно влијание на економскиот раст. Со тоа се затвора еден негативен економски фидбек од кој не се гледа излез. Што може да направи премиерот Бучковски во оваа ситуација? Јасно е дека неговата историска улога ќе биде во организирањето и во спроведувањето фер и демократски избори. На тие избори македонските граѓани ќе одлучат дали ќе ја поддржат политиката на непостоечки економски раст или, пак, ќе се одлучат за варијанта која ја навестува опозицијата, преку настапите на Трајко Славески, на водење активна и модерна економска политика, која ќе создаде услови за забрзан раст на македонската економија. Во САД (а и во другите земји), кои водеа слична политика каква што навестува ВМРО-ДПМНЕ, резултатите беа исклучителни. Не само што невработеноста падна под 4 проценти, туку и државниот буџет се зголеми и покрај намалувањето на даноците и на давачките. Имено, раздвижувањето на економијата не само што ги намали трошоците за социјалата, туку произведе и зголемен број даночни обврзници, како индивидуални така и корпоративни, кои го наполнија јавниот буџет. Гледано од овој аспект, нема никакви аргументи за тврдењето дека "сите се исти", па затоа немало потреба да се гласа. Економските опции кои ги нудат главните политички опоненти се дијаметрално спротивни. Потребно е на овие избори македонските граѓани да излезат што помасовно на гласање и со тоа уште еднаш на себе да ја преземат одговорноста за иднината на земјата. Патриотски е да се гласа!

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

Предвидување во живо
ТАРОТ
АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш
0590 22 202 + 888

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia